



Општина Валандово
Република Северна Македонија

До
Општина Валандово
Ул. Иво Лола Рибар бр.3
2460 Валандово

Б А Р А Њ Е

за доделување еднократна парична помош за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта

Врз основа на член 3 од Одлуката за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта, број 08-111/7 од 29.11.2021 година („Службен гласник на Општина Валандово“ бр.15/21), поднесувам Барање за остварување право на еднократна парична помош, за дете запишано во прво одделение во учебната 202_ / 202_ година во Општинско основно училиште.

1. Име и презиме на првачето: _____

2. Име и презиме на родителите (старателите):

3. Пол на првачето: _____ Датум на раѓање на првачето: _____

4. Училиштето во кое е запишано првачето: _____

5. Адреса на живеалиште: ул. _____

број _____ влез _____ стан _____

6. Име и презиме на примателот на паричната помош:

ЕМБГ на примателот: _____

број на трансакциската с/ка за уплата: _____

Банка: _____

7. Контакт телефон и e-mail адреса: _____



Општина Валандово
Република Северна Македонија

Во прилог на Барањето ја доставувам следнава документација:

1. Потврда од Општинско основно училиште за запишан ученик во прво одделение во тековната учебна година (оригинал);
2. Фотокопија од извод од матичната книга на родените (за првачето);
3. Фотокопија од важечка лична карта или патна исправа на родителот-подносител на барањето;
4. Фотокопија од активна трансакциска сметка на родителот-подносител на барањето;

Се согласувам моите податоци дадени во барањето да се употребуваат во постапката за остварување на правото на еднократна парична помош за запишување на дете во прво одделение, а согласно со Законот за заштита на личните податоци.

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека податоците во барањето се точни, а доставените докази веродостојни.

Доставено на ден:

Барател

_____, Валандово

Име, презиме и своерачен потпис

Напомена: Доколку недостасува некој доказ, надлежната комисија ќе го контактира барателот преку e-mail адресата или телефонскиот број и тој во рок од три дена треба да ги комплетира доказите, во спротивно барањето ќе биде отфрлено. Доколку барателот не достави податоци за контакт (телефонски број или e-mail адреса) или достави лажни докази пријавата ќе се отфрли.

Ова барање е достапно и на дигиталната платформа „мЗаедница“, мобилна и веб верзија, каде што аплицирањето е електронски.